

Врз основа за член 14 став 4 од Законот за јавните патишта (“Службен весник на РМ” бр.84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/12, 187/13, 39/14, 42/14, 166/147, 44/15, 150/15, 31/16, 71/16, 163/16 и “Службен весник на РСМ” бр.174/21), со член 22 став 1 точка 4 и член 62 во врска од Законот за локалната самоуправа патишта (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), член 15 став 1 точка 4, член 21 став 1 точка 12 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на осмаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2023 година, донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2023 година

Член 1

Со оваа Програма се утврдува обемот на работа, средствата за изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2023 година, нивниот распоред и начинот на користење.

Член 2

Изградбата, одржувањето, реконструкцијата и заштитата на локалните патишта и улици, Општина Валандово во 2023 година ја планира на следниот начин и со следните средства:

ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ

1. 720.193,93 евра во денарска противвредност (по Проект за изградба на локални улици и патишта на Министерството за транспорт и врски), со намена:
 - Изградба на ул. „Моша Пијаде“ во с.Јосифово;
 - Изградба на втора фаза од пат за поврзување на населено место Горна Мала во Регионелан пат Р 1105.
 - Изградба на улица во Валандово, од населба „Мечкин Даб“ до новите градски гробишта и крак со поврзување со Регионален пат Р 1105;
2. - 2.850.000,00 денари (од Агенција за државни патишта)
-13.260.000,00 денари (средства од Буџет на Општина Валандово),

со намена за изградба и реконструкција на:
 - Улици во населените места во општината;
 - Улици во градот Валандово.
3. 6.000.000,00 денари (од Министерство за транспорт и врски), со намена:
 - Уредување на патна инфраструктура во индустриска зона Рабово, општина Валандово;
4. 1.224.691,00 (од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој),со намена:
 - Изградба на полски пат Јосифово-Калково;

ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈОТ

- 400.000,00 денари за одржување на улици и патишта (средства од Буџетот на Општина Валандово).

НАДЗОР НАД ГРАДБИТЕ

- 600.000,00 денари (средства од Буџетот на Општина Валандово).

ЕКСПРОПРИЈАЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

- 500.000,00 денари (средства од Буџетот на Општина Валандово).

Член 3

Доколку во постапката за јаван набавка, за реализација на планираните изградби, се постигне пониска цена од висината на планираните средства со оваа програма и доколку во текот на годината се обезбедат дополнителни средства за изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово, соодветно ќе се извршти дополнување на оваа програма.

Член 4

Програмата влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Валандово“

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков